

ОПШТИ УСЛОВИ И ПОЛИТИКИ

**на здружението за заштита на животни
„Анима Мунди“-Скопје**

**за користењето на
електронските сервиси и услуги**

Содржина :

I. Општи услови	(4)
1. Предмет на Условите	(4)
2. Опис на e-mail сервисот	(4)
3. Корисник на e-mail сервисот на Анима Мунди	(5)
4. Обврски за регистрација	(5)
5. Корисничко име, лозинка и безбедност	(6)
6. Користење на e-mail сервисот и e-сервисите	
-Правила на однесување	(6)
7. Содржина и однесување	(9)
8. Општи практики со употреба и чување на e-mail и e-сервис	
account	(10)
9. Блокирање и укинување	(11)
10. Промена на услугите	(12)
11. ОГРАНИЧУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ	(13)
12. Непризнавање на Гаранции	(13)
13. Посебни предупредувања при користење на	
e-mail account.....	(14)
14. Оштета.....	(15)
15. Известување	(15)
16. Завршни одредби	(16)
Статутарни ограничувања	(16)
Информации за контакти.....	(16)
II. Политика на Анима Мунди за заштита од SPAM	(17)
II.I. Општи одредби	(17)
II.II. Посебни одредби	(18)
II.III. Завршни одредби	(19)

III. Услови за блог и форум.....	(20)
1. Основни правила за форум и блог-страница	(20)
2. Систем за опомени	(22)
3. Однесување на членовите(манири)	(22)
4. Создавање на теми	(23)
5. Модератори	(23)
6. Останати правила	(24)
IV. Политика за приватност	(25)
ЧЛЕН 1-Предмет на политика за приватност	(25)
ЧЛЕН 2 - Собирање на информации	(25)
ЧЛЕН 3 - Употреба, споделување и откривање на информации.....	(26)
ЧЛЕН 4 - Користење на Cookies	(28)
ЧЛЕН 5 - Контрола на вашиот email account и вашите информации.....	(28)
ЧЛЕН 6 - Доверливост и безбедност	(29)
ЧЛЕН 7 - Контролирање на „Spam“ и несакана е-пошта	(29)
ЧЛЕН 8 - Промена на оваа политика за приватност	(29)
ЧЧЕН 9 - Информации и Контакти	(29)

I. Општи Услови

1. Предмет на условите

1. Предмет на Условите за користење и безбедност на Е-mail сервисот и е-сервисите на Анима Мунди се условите и обврските за безбедносно користење на е-mail сервисот и е-сервисите на Анима Мунди, со кои се уредуваат односите меѓу Анима Мунди и корисникот (Корисник) на е-mail сервисот и е-сервисите (понатаму во текстот Услуги) на Анима Мунди.

2. Анима Мунди има право повремено да ги ажурира и надополнува Условите, соодветно на модификациите и усовршувањето на Е-mail сервисот и е-сервисите на Анима Мунди, без претходно известување. Најновата верзија на Условите можете да ја погледнете во било кое време на следниот линк: e-animamundi.mk. За измените на Условите, корисникот ќе биде известен по направените ажурирања и надополнувања со испраќање на email на службената email адреса или email адресата оставена за контакт.

2. ОПИС НА Е-mail сервисот

Електронска пошта, скратено е-mail, е порака во форма на текст, звук или слика пренесена преку јавна комуникациска мрежа и која може да биде зачувана во мрежата или терминалната опрема на примателот, се додека примателот не ја преземе.

Е-mail адреса т.е. е-mail account е адреса преку која се примаат и испраќаат пораките. Корисникот ја дефинира својата е-mail адреса со Корисничкото име (Username) и Лозинка (Password).

1. Со прифаќање на Условите, Анима Мунди им овозможува на корисниците:

- креирање и користење на сопствен е-mail account (адреса) кој се користи за службени потреби во Интернет комуникација за потребите на здружението.
- *f* Webmail кој овозможува е-mail комуникација и преглед на Е-mail account-от.

- Користење на Email account со помош и на други комуникациски e-mail клиенти. Упатства за подесување на e-mail клиент (Outlook) може да се најде на следниот линк: e-animamundi.mk
- користење на online услуги и е-сервиси

2. Корисникот разбира и прифаќа дека e-mail сервисот и е-сервисите се обезбедуваат “AS-IS” (какви што се) и дека Анима Мунди не превзема никаква одговорност за навременост, бришење, погрешна достава или неуспешно зачувување на било каква комуникација или лични подесувања на корисникот.

3. Корисник на e-mail сервисот на Анима Мунди

Корисник на e-mail сервисот на Анима Мунди е Член на Здружението Анима Мунди кој потполнил електронска Пристапница и е активен активист на здружението.

4. Обврска за регистрација

1. Во врска со користењето на Услугите и е-сервисите корисникот изјавува дека има право да стапува во обврзувачки договор и дека не е лице на кое му е забрането да ги прима услугите согласно законите на РМ или друго применливо законодавство.

2. Корисникот е согласен да:

- обезбеди вистинити, точни, ажурирани и целосни информации за себе како што се наведени во Формуларот за регистрација на Услугите (во понатамошниот текст “Податоци за регистрирање”), и
- да ги одржува и навремено да ги ажурира Податоците за регистрирање за истите да бидат вистинити, точни, ажурирани и целосни.

3. Доколку корисникот обезбеди било какви информации кои се неистинити, неточни, неажурирани или нецелосни, или Анима Мунди има разумна основа да се сомнева дека таквите информации се неистинити, неточни, неажурирани или нецелосни, Анима Мунди има право да го блокира или укине неговиот account и да одбие било какво и целосно сегашно или идно користење на (или било кој дел од истите). Само правилно и целосно пополнет формулар ќе биде проследен.

4. Податоците за регистрација и одредени други информации за корисникот се предмет на Политиката за приватност на Анима Мунди. Корисникот разбира дека преку користењето на Услугите е согласен со прибирањето и користењето (како што е дефинирано во Политика за приватност на овие информации, вклучувајќи го и трансферот на овие информации во РМ и/или други земји за чување, обработка и користење од страна на Анима Мунди

5. Корисничко име, лозинка и безбедност

1. Корисникот, при процедурата за регистрирање на e-mail сервисот и e-сервисите на Анима Мунди ќе добие корисничко име и лозинка кои служат за авторизиран пристап на e-mail сервисот и e-сервисите на Анима Мунди со што е должен да ги чува од неовластена употреба од страна на трети лица.

2. Корисникот е одговорен за одржување на доверливоста на корисничкото име и лозинката и е целосно одговорен за сите активности кои произлегуваат од неговото корисничко име и лозинка

3. Корисникот е согласен

- веднаш да го извести здружението Анима Мунди за било какво сомневање за неовластено користење на неговата лозинка или account или било какво прекршување на безбедноста од трети лица, и
- да осигури дека се одјавил од својот account на крајот од секоја сесија (користење на account-от).

4. Анима Мунди не може и нема да се смета за одговорен за било каква загуба или штета која произлегува од непочитување на Дел 5.

6. Користење на e-mail сервисот и e-сервисите - Правила на однесување

1. Корисникот потврдува дека е запознаен и со тоа ги прифаќа обврските дека при користење на E-mail услугите ќе се придржува на правилата на однесување и се обврзува дека тие ќе ги применува и заштити постапките и програмите пропишани од страна на Анима Мунди, а кои се достапни на веб страницата на Анима Мунди: [e-animamundi.mk](http://animamundi.mk)

2. Корисникот разбира дека сите информации, податоци, текст, софтвер, музика, звук, фотографии, графика, видео, пораки или други материјали (“Содржина”), без оглед дали јавно објавена или приватно пренесена, се единствена одговорност на лицето од каде потекнува таквата Содржина. Ова значи дека корисникот, а не Анима Мунди, е целосно одговорен за целокупната Содржина која корисникот ќе ја внесе, објави, испрати преку e-mail, пренесе или стави на располагање преку Услугите.

3. Особено се забранува и претставува повреда на Општите Услови за користење и безбедност на online услугите и e-mail сервисот на Анима Мунди:

- објавувањето или пренесувањето на податоци спротивно на важечките прописи, односно неточни, непотполни, навредливи податоци за кои се знае или би можело да се знае дека се неточни/непотполни/навредливи, а кои со користењето може да и наштети на Анима Мунди или на трети лица.
- објавување или пренесување на промотивен и рекламен материјал кои содржи лажни информации, залажувачки наводи и тврдења, односно на други лица да прати рекламен или промотивен материјал без нивно барање и одобрување, вклучувајќи испраќање на непобарани електронски пораки (spam e-mail);
- објавување тајни податоци на други физички или правни лица;
- објавување, праќање или пренесување содржини кои нудат услуги или производи во форма на синџир на писма;
- ги користи e-сервиси на Анима Мунди на кој било начин со кој би можело да се загрози системот и работата на интернет Услугите на Анима Мунди.
- вознемирување по пат на електронска пошта во која била форма;
- повреди на малолетни лица на било каков начин;
- креирање или проследување на синџир на среќа;
- праќање на големи количини непосакувани или небарани електронски пораки на една корисничка сметка (mail bombing);
- лажно претставување;
- погрешно прикажување на насловот на пораката;
- неавторизиран обид односно остварување на пристап на туѓа корисничка сметка или на ресурсите на туѓи сметачи.
- неовластено давање на употреба на корисничкото име на другите лица;

- праќање на пораки на Usenet или на други групи, форуми или маилинг листи кои не одговараат тематски (news spam);
- дистрибуирање на лажни податоци за мрежата;
- користење на е-сервисите на Анима Мунди за незаконски цели;
- преземање работи и активности спротивно на начелата на однесување на интернет (Netiquette);
- фалсификување информации за фајлот или преносот или на друг начин манипулирање со идентификатори со цел прикривање на потеклото на било каква Содржина пренесена преку Услугите;
- испраќање (upload), објавување, испраќање преку e-mail, пренос или ставање на располагање на било каков материјал кој содржи софтверски вируси или други компјутерски кодови, фајлови или програми дизајнирани да ја попречат, уништат или ограничат функционалноста на било кој компјутерски софтвер или хардвер или телекомуникациска опрема;
- попречување или прекинување на Услугите или серверите или мрежите поврзани со Услугите, или непочитување на било какви барања, процедури, политики или регулативи на мрежите поврзани со Услугите;

Корисникот ги сноси сите одговорности за законитоста, содржината, квалитетот и вистинитоста на информацијата, апликацијата, податоците, аудио и видео записите како и сите други материјали кои ги понудува и се достапни по пат на е-сервиси на интернет или e-mail. Корисникот треба да ја процени употребата на Содржината и ги сноси сите ризици од истата, вклучувајќи ја веродостојноста на точноста, целосноста или корисноста на Содржината.

Корисникот се обврзува дека ќе ги користи заштитените содржини на интернет (copyright, trademark, intellectual property rights) во согласност со важечките прописи на Република Македонија, со што нема да ги користи, објави или прати без согласност на сопственикот на содржината. Строго се забранува, било каква, целосна или делумна, неовластена репродукција, објавување, дополнителна дистрибуција или јавно изложување на материјалите овозможени со Услугите.

7. Содржина и однесување

1. Анима Мунди, не сноси никаква одговорност за целокупната Содржина која корисникот ќе ја внесе, објави, испрати преку e-mail, пренесе или стави на располагање преку Услугите.

2. Анима Мунди не ја контролира Содржината објавена преку Услугите и како таква, не ја гарантира точноста, интегритетот или квалитетот на таквата Содржина.

3. Под никакви околности Анима Мунди нема да се смета за одговорна на било каков начин за било каква Содржина, вклучувајќи, но неограничувајќи се на било какви грешки или пропусти во Содржината, за било каква загуба или штета настаната како резултат на користење на било каква Содржина објавена, испратена преку e-mail, пренесена или ставена на располагање на било каков начин преку Услугите.

4. Анима Мунди и соодветните назначени лица имаат право да отстранат било каква содржина која ги прекршува Условите на Услугите или е на друг начин навредлива.

5. Корисникот потврдува, одобрува и се согласува дека Анима Мунди може да има пристап, да ги чува и открие содржината и информациите на account-от, доколку е тоа наложено со закон или одлука на надлежен државен орган, а особено доколку таквиот пристап, чување или откривање е разумно неопходно со цел:

- a. придржување кон законските прописи;
- b. примена на Условите на Услугите;
- c. одговор на тврдења дека било која содржина ги прекршува правата на трети страни;
- d. одговор на барања на корисникот за кориснички услуги, по претходна согласност/барање на корисникот или
- e. заштита на права, имот или лична безбедност на Анима Мунди, неговите корисници и јавноста.

6. Корисникот разбира дека техничкото процесирање и пренос на Услугите, вклучувајќи ја содржината, може да вклучува (а) пренос преку различни мрежи и (б) промени за усогласување и прилагодување на техничките барања за поврзување на мрежи или уреди.

7. Корисникот разбира дека Услугите и софтверот содржани во Услугите може да вклучуваат безбедносни компоненти кои дозволуваат заштита на дигиталните материјали, при што користењето на овие материјали е предмет на правилата за употреба поставени од страна на Анима Мунди и/или правилата за употреба содржани во Услугите.

8. Општи практики со употреба и чување на e-mail и e-сервис account

1. Корисникот е свесен дека Анима Мунди може да воспостави општи практики и ограничувања во врска со употребата на Услугите, вклучувајќи го тука без било какви ограничувања:

- максималниот број на денови во текот на кои e-mail пораките, или другите испратени содржини ќе бидат задржани од страна на Услугите.
- максималниот број на e-mail пораки кои може да се испратат од или да се примат на некој account на Услугите.
- Максималниот простор на дискот кој може да го користи корисникот за неговиот account на домен Анима Мунди е 100MB а за координатор на тим е 250 MB по mail account.
- Преку Анима Мунди серверите може да се испрати порака на максимум 50 приматели истовремено.
- Анима Мунди го задржува правото да ги избрише сите пораки во TRASH фолдерот на секои 7 дена.
- Пораките од Spam фолдерот се бришат на 5 дена.
- e-mailaccount-от на корисник на e-mail адреса со кој корисникот се нема логирано повеќе од 9 месеци, ќе биде блокиран заедно со неговите пораки и корисникот нема да биде во можност да прима и праќа пораки или ќе биде суспендиран и не ќе може да се логира.
- e-mailaccount-от на корисник на e-mail адреса, со кој корисникот се нема логирано повеќе од 12 месеци, ќе биде избришан и сите пораки, фолдери и контакти ќе бидат избришани.
- Повторно активирање на блокиран e-mailaccount ќе може да се обезбеди со испраќање на емаил на емаил адресата: admin@e-animamundi.mk, во рок од 90 дена, со наведување на корисничкото име и лозинката. По истекот на периодот од 90

дена од денот на блокирање, блокираниот e-mailaccount може да биде доделен на друг корисник.

2. Корисникот се согласува дека Анима Мунди не сноси одговорност за бришење или неуспешно зачувување на пораки и други комуникации или други Содржини кои се одржуваат или пренесуваат преку Услугите.

3. Корисникот е свесен дека Анима Мунди го задржува правото да ги одјави account-ите кои се неактивни подолг временски период.

4. Исто така, корисникот е свесен дека Анима Мунди го задржува правото повремено да ги менува овие општи практики и ограничувања.

Во документот „Упатство за користење на e-mail“ се опишани можностите кои ги нуди webmail системот за користење на e-mail;

Во документот „Упатство за користење на anti-spam заштитата“ е детално опишан начинот на користење на anti-spam заштитата. Документите се поставени на страницата e-animamundi.mk

9. Блокирање и укинување

1. Корисникот се согласува дека Анима Мунди може, под одредени услови и без претходно известување, веднаш да го укине неговиот account на сите e-сервиси и Услугите. Страница 4 од 16 Општи услови за користење и безбедност на online услугите и e-mail сервисот на Анима Мунди.

2. Причините за такво укинување вклучуваат, но не се ограничени на:

- кршење или прекршување на Општите Услови, или други вклучени договори односно упатства,
- барања од од органите за спроведување на законот или други државни органи,
- на барање на корисникот (самоиницијативно бришење),
- прекинување на материјалните промени на Услугите (или некој нејзин дел),
- неочекувани технички или безбедносни прашања или проблеми,
- продолжени периоди на неактивност,
- вклученост во измамнички или незаконски активности, и/или

- неплаќање на било какви надоместоци кои корисникот ги должи во врска со Услугите за кои е предвиден некаков финансиски надоместок.

3. Укинувањето (одјавување) на е-сервис account-от на корисникот вклучува:

- оневозможување на пристап до сите понуди (сервиси) вклучени во Услугите,
- бришење на корисничкото име на корисникот и сите информации, фајлови и содржини поврзани со или содржани во вашиот account (или некој негов дел), и
- забрана на понатамошно користење на Услугите.

4. Блокирање на Анима Мунди e-mail account-от на корисникот:

Не вклучува бришење на корисничкото име и лозинката , но корисникот не е во можност да прима и праќа пораки и се чека за одговор на корисникот за повторно активирање,.

5. Исто така, корисникот се согласува дека сите укинувања заради одредена причина се дискреционо право на Анима Мунди и дека Анима Мунди нема да одговара на истиот или на било која трета страна за било какво укинување на account, поврзани e-mail адреси или пристап до Услугите.

10. Промена на Услугите

Анима Мунди го задржува правото во било кое време и повремено да ја менува или прекинува, привремено или постојано, Услугите (или некој нејзин дел) со или без претходно известување. Корисникот се согласува дека Анима Мунди не му е одговорен нему или на било која трета страна за било каква промена, привремен или траен прекин на Услугите.

11. ОГРАНИЧУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ

КОРИСНИКОТ РАЗБИРА И СЕ СОГЛАСУВА ДЕКА АНИМА МУНДИ НЕМА ОДГОВОРНОСТ КОН НЕГО/НЕА ЗА БИЛО КАКВА ДИРЕКТНА, ИНДИРЕКТНА, ИНЦИДЕНТНА ИЛИ ПОСЕБНА ШТЕТА, ШТЕТА КАКО РЕЗУЛТАТ НА ОКОЛНОСТИ ИЛИ ДРУГА ШТЕТА, ВКЛУЧУВАЈЌИ НО НЕ ОГРАНИЧУВАЈЌИ СЕ НА ШТЕТА ЗА ЗАГУБА НА ПРОФИТ, ДОБРА ВОЛЈА, УПОТРЕБА, ПОДАТОЦИ ИЛИ ДРУГА НЕМАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА (ДУРИ И АКО АНИМА МУНДИ БИЛ ИЗВЕСТЕН ЗА МОЖНОСТА ЗА ТАКВА ШТЕТА), КАКО РЕЗУЛТАТ НА:

- КОРИСТЕЊЕТО ИЛИ НЕМОЖНОСТА ДА СЕ КОРИСТИ УСЛУГИТЕ
- ТРОШОЦИТЕ ЗА НАБАВКА НА ДОБРА И УСЛУГИ ЗА ЗАМЕНА НАСТАНАТИ ПОРАДИ БИЛО КАКВИ ДОБРА, ПОДАТОЦИ, ИНФОРМАЦИИ ИЛИ УСЛУГИ НАБАВЕНИ ИЛИ ДОБИЕНИ ИЛИ ПОРАКИ ПРИМЕНИ ИЛИ ТРАНСАКЦИИ ВО КОИ, ПРЕКУ КОИ ИЛИ ОД КОИ КОРИСНИКОТ СЕ ВКЛУЧИЛ СО УСЛУГИТЕ
- НЕОВЛАСТЕН ПРИСТАП ДО ИЛИ ИЗМЕНА НА ПРЕНОСОТ ИЛИ ПОДАТОЦИТЕ НА КОРИСНИКОТ
- ИЗЈАВИ ИЛИ ДЕЈСТВИЈА ПОВРЗАНИ СО УСЛУГИТЕ НА БИЛО КОИ ТРЕТИ СТРАНИ, ИЛИ
- ДРУГИ РАБОТИ ПОВРЗАНИ СО УСЛУГИТЕ.

12. Непризнавање на гаранции

Корисникот јасно разбира и се согласува дека:

1. Користењето на Услугите е на негов личен ризик. Услугите се обезбедува “како што е“ и “како што е достапна”. Анима Мунди јасно нагласува дека не признава гаранции од било каков вид, дали експлицитни или имплицитни, вклучувајќи, но неограничувајќи се на имплицитните гаранции за пазарност, погодност за одредена цел и непрекршливост.

2. Анима Мунди не дава гаранции дека,

- Услугите ќе ги задоволи корисничките барања, дека
- Услугите ќе биде непрекинлива, навремена, сигурна, или пак без грешки,
- дека резултатите кои можат да се постигнат со користењето на Услугите ќе бидат прецизни и сигурни,
- дека квалитетот на било кои производи, услуги, информации, или други материјали кои корисникот ги купил или добил преку Услугите ќе ги задоволи корисничките очекувања, и
- дека било какви грешки во Софтверот ќе бидат корегирани.

3. Секое симнување на материјал или добивање на истиот на друг начин преку користење на Услугите е на сопствена волја и ризик на корисникот и само корисникот ќе биде одговорен за било каква штета што настанала на неговиот компјутерски систем или губење на податоци, како резултат на симнувањето на таквиот материјал.

4. Било каков совет, или информација, било усна или писмена, која корисникот ја добил од Анима Мунди или од Услугите нема да претставува гаранција, доколку таа не е јасно наведена во Општите Услови за користење и безбедност на online услугите и e-mail сервисот на Анима Мунди.

13. Посебни предупредувања при користење на e-mail сервисот

1. Трансакции со адвертајзери

Кореспонденцијата или деловните трансакции на корисникот со, или учество во промоции на адвертајзери најдени на или преку Услугите, вклучувајќи плаќање и достава на соодветните производи или услуги, и било кои други услови, гаранции или пред-договори, се регулираат единствено помеѓу корисникот и адвертајзерот. Корисникот се согласува дека Анима Мунди не е одговорен за било каква штета или загуба предизвикана како резултат на таквите трансакции или како резултат на присуството на таквите адвертајзери на Услугите.

2. Линкови

Услугите може да обезбеди, или трета страна може да обезбеди, линкови до други www страници или ресурси. Бидејќи Анима Мунди нема контрола над таквите страници и ресурси, корисникот потврдува и се согласува дека Анима Мунди не е одговорен за достапноста на таквите надворешни страници или ресурси, и не поддржува и не е одговорен за било каква Содржина, реклама, производ или други материјали на или расположливи од таквите страници или ресурси. Корисникот исто така потврдува и се согласува дека Анима Мунди не е одговорен, директно или индиректно, за било каква штета или загуба предизвикана или за која се претпоставува дека е предизвикана со или во врска со користењето или веродостојноста на било каква Содржина, производи или услуги достапни преку таквите страници или ресурси.

3. За услуги поврзани со финансиски прашања

Доколку корисникот планира да создаде или да се приклучи на било каква услуга, да прима или бара било какви вести, пораки, известувања или други информации од Услугите кои се однесуваат на компании, берзански извештаи, инвестиции или хартии од вредност, задолжително треба повторно да ги прочита Деловите 11 и 12. Тие важат двојно за корисникот. Дополнително, особено за овој вид на информации, фразата “Инвеститорот не внимава” е соодветна. Услуга се обезбедува само за информативни цели и било каква Содржина не е наменета за тргување или инвестирање. Анима Мунди и корисниците на лиценците на Анима Мунди не се одговорни или правно одговорни за точноста, корисноста или достапноста на било какви информации пренесени или ставени на располагање преку Услугите и не се одговорни или правно одговорни за било какви одлуки поврзани со трговија или инвестиции донесени врз основа на таквите информации.

14. Оштета

Корисникот се согласува да го обесштети и да го смета Анима Мунди и сите негови подружници, седишта, членови, активисти, страни кои го користат брендот на Анима Мунди или други партнери и вработени за неподложни на било какви побарувања, вклучувајќи и обесштетување за разумните адвокатски такси кои се предизвикани од било која трета страна заради или како резултат на Содржината која корисникот ќе ја достави, објави, пренесе или стави на располагање преку неговата Услуга, неговото користење на Услугите, неговата конекција до Услугите, прекршувањето Општите Услови од негова страна или кршење на било какви права на други страни.

15. Известување

1. Анима Мунди може да ги известува корисниците, вклучувајќи ги и оние известувања кои се однесуваат на измените во Општите Услови, по e-mail, обична пошта или преку објави на Услугите.

2. Анима Мунди има право да го користи корисничкиот e-mailaccount за комуникација и информирање, во интерес на корисничките потреби.

16. Завршни одредби

Овие Општи Услови претставуваат замена на Договорот помеѓу корисникот и Анима Мунди и надвладува било какви претходни договори помеѓу корисникот и Анима Мунди во однос на Услугите. Исто така, можат да бидат дефинирани и дополнителни услови кои можат да важат кога корисниците користат или набавуваат одредени други услуги од Анима Мунди, содржина од трети страни или софтвер на трети страни.

Корисникот нема право на наследство и пренесување. Корисникот се согласува дека Анима Мунди account-от не може да се пренесе и било какви права на Анима Мунди account-от или содржината во account-от престануваат по корисничката смрт. По добивање на примерок на извод од матична книга на умрени, account-от може да се укине и сета содржина на истиот перманентно избришана услови и .

Било која од Услугите може на својата веб страница да постави свои Општи Услови и Политики или да направи измени на овие за кои корисникот треба да се информира пред прифажање на овие ОУП.

Статутарни ограничувања

За се она што не е предвидено со овие Општи Услови ќе важат одредбите од Законот за Облигации (Сл. Весник 18/2001) .

Информации за контакти

Коментарите на корисниците во врска со овие Општи услови за користење и безбедност на онлине услугите и e-mail сервисот на Анима Мунди се добредојдени. Доколку корисникот има прашања или сметате дека Анима Мунди не се придржува на правилата дефинирани во него, може да контактира на следниот email info@e-animamundi.mk Корисникот е должен да пријави било какви прекршувања на Општите Услови на следниот email info@e-animamundi.mk (достапна 24 часа).

Известување и согласност

Општите услови заедно со неговите додатоци се однесуваат на постоечките и идните корисници на Анима Мунди Услугите. Општите Услови заедно со додатоците ќе бидат изложени на централната страница за е-сервиси на Анима Мунди www.e-animamundi.mk како и на одделните веб страни на е-сервисите (по потреба)

ПОЛИТИКА НА АНИМА МУНДИ ЗА ANTI-SPAM (ПРОТИВ НЕСАКАНА ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА)

I ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. SPAM - Electronic junk mail (бескорисни електронски пораки) или Junk newsgroup postings (бескорисни вести и реклами). Може да се дефинира и како неовластено и/или небарано масовно испраќање на електронски пораки.
2. Анима Мунди го забранува користењето на услугите на Анима Мунди на било кој начин поврзани со пренесување, дистрибуирање или доставување на несакана bulk или несакана комерцијална електронска пошта (“Spam”).
3. Корисникот на услугите на Анима Мунди не смее да ги користи истите за испраќање на Spam. Исто така, не смее да доставува Spam или да предизвика Spam за да биде доставен до било која од Анима Мунди услугите на Анима Мунди или корисниците на Анима Мунди.
4. Анима Мунди не одобрува пренесување на електронска пошта од страна на сервер за електронска пошта на трето лице без дозвола на тоа трето лице. Ова вклучува било какви промотивни материјали, URL, “Junk Mail”, “Chain Letters”, “пирамидални измами” или било која друга форма на неовластено соопштение кое можете да го ставите на интернет (upload), објавите, испратите по електронска пошта, пренесете или да го направите достапно на било кој друг начин.

Анима Мунди нема да дозволи или одобри на други неовластени лица да ги користат Анима Мунди услугите за собирање, акумулирање или добивање на било какви информации за неговите корисници, вклучувајќи ги и, но не ограничувајќи се на адресите од електронската пошта на корисници кои се доверливи информации и се сопственост на Анима Мунди. Користењето на Анима Мунди услугите, исто така е и предмет на Политиката за приватност на Анима Мунди и на Општите услови за користење на e-mail Услугите на Анима Мунди.

Анима Мунди нема да дозволи или одобри било каков обид за користење на Анима Мунди услугите на начин кој би можел да му

наштети, онеспособи, преоптовари или повреди било кој аспект на некоја од Анима Мунди услугите или кој би можел да се вмеша во користењето или уживањето на било која Анима Мунди услуга на друго лице.

5. Во прилог на тоа, електронската пошта која е испратена или која е предизвикано да биде испратена до или преку Анима Мунди услугите ќе се смета како несакана електронска пошта, доколку:

- користи или содржи невалидни или лажни заглавија.
- користи или содржи невалидни или непостоечки имиња на домени.
- применува било каква техника за да претстави на друг начин, скрие или направи нејасна, било каква информација при идентификувањето на местото на потекло или патеката на пренос.
- користи други средства на измамничко адресирање.
- користи име на интернет домен на трето лице, да биде пренесена од или преку опрема на трето лице, без дозвола од третото лице.
- содржи лажни информации или информации кои даваат погрешна насока во полето за subject или на друг начин содржи лажна содржина или содржина која содржи погрешна насока.
- не успее да соодветствува со дополнителните технички стандарди опишани подолу.
- на друг начин да ги повредува Условите за користење на Анима Мунди услугите.

II ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

1. Доколку Анима Мунди констатира дека се врши неодобрено или несоодветно користење на било која Анима Мунди услуга, има право, без известување, да превземе активности кои по својата сопствена дискреција ги смета за соодветни, вклучувајќи блокирање на пораки од определен домен на интернет, сервер за електронска пошта или IP адреса.

2. Анима Мунди има право веднаш да го укине било кој account на било која Анима Мунди услуга за која ќе определи по своја сопствена дискреција дека пренесува или на друг начин е поврзана со било која електронска пошта која ја повредува оваа политика.

3. Попречување на нормалниот тек на Интернет дијалог и било какво неовластено користење на компјутерските системи на Анима Мунди е повреда на Условите за користење на Анима Мунди услугите и Општата политика за Spam.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Ништо во оваа политика не е наменето за доделување на било какво право за пренесување или испраќање на електронска пошта до или преку Анима Мунди услугите. Доколку не се примени оваа политика во секој нејзин дел, тоа нема да се смета за откажување на правото на Анима Мунди за примена на своите права во иднина.

Неовластено користење на Анима Мунди услугите во врска со преносот на несакана електронска пошта, вклучувајќи и повреда на одредбите содржани во оваа политика може да резултира со граѓански, кривични или административни постапки против испраќачот и оние кои тоа му го овозможиле.

Ве молиме да ги пријавите повредите на оваа Општа политика за Spam. Како да се пријави несакана електронска пошта?

Доколку корисникот сака да пријави несакана електронска пошта, треба да ги следи следните упатства:

1. Доколку корисникот добие електронска пошта од некого (или компанија) кого не го познава, не треба да праќа одговор на испраќачот, дури ни за опцијата отпреплатување – unsubscribe), и не треба да следи било какви инструкции за отстранување кои може да бидат вклучени во нивната електронска пошта. Наместо тоа, несаканата електронската пошта треба да се пријави во Анима Мунди.

Анима Мунди детално ги следи пораките кои ги пријавуваат корисниците, за да ги открие најновите трикови и техники кои поединците и компаниите (наречени спамери) ги користат за да се обидат да ги избегнат нашите филтри за несакана електронска пошта. Со тие информации, Анима Мунди може да ги ажурира филтрите за спречување на слични пораки да стигнат повторно во корисничкото сандаче.

2. Доколку spam или злоупотребувачката електронска пошта е испратена од account за електронска пошта на Анима Мунди (односно, user@e-animamundi.mk), пријавата ќе добие посебно внимание. Анима Мунди ќе ја оцени пораката и ќе преземе соодветни активности според Општите Услови за безбедност за користење на e-mail сервисот на Анима Мунди и Основната политика за Anti Spam.

3. Пријавувањето треба да го извршите на следната e-mail адреса: admin@e-animamundi.mk

Политика за приватност на податоците при користење на e-mail сервисот и online услугите на Анима Мунди (Политика за приватност)
Анима Мунди сериозно ја зема во предвид Вашата приватност. Ве молиме прочитајте ја следната содржина за да дознаете повеќе за нашата Политика за приватност на online барања на Анима Мунди.

УСЛОВИ ЗА БЛОГ И ФОРУМ

1. Основни правила за форум и блог-страница

1. Член-корисник на форумот може да биде било кое лице со наполнети 13 години кое ќе се регистрира на форумот со едно корисничко име кое притоа не смее да биде вулгарно, навредливо или да врши реклама (продукт, услуга или фирма).

2. Експлицитен и вулгарен јазик, дискриминација и навреди базирани на националност, религија, култура и верувања се строго забранети!

3. Користете го копчето за пријави, но бидете умерени во тоа. Едноставно пријавете и нашите модератори ќе проценат дали и какви мерки треба да се преземат.

4. Имперсонирање на член од администрацијата е сериозен прекршок и резултира со трајно исклучување, без претходни предупредувања и право за ревизија, без оглед на намерата на имперсонаторот.

5 Официјален јазик на форумот е **македонскиот**, а писмо **кирилично**то, но дозволени се објави на **англиски јазик** доколку станува збор за правилно пренесени цитати или трудови на членовите напишани на Англиски јазик.

6 Фотографиите објавени од страна на членовите исто така подлежат на COPYRIGHT. Секое неовластено користење на истите или пак превземање од страна на трети лица без одобрение на Admin тимот или сопственикот (оној кој ја објавил) се казниви според Законот за Авторското право и сродните права на Република Македонија. Закон тука - > (http://www.kultura.gov.mk/documents/avtorskpravo_1.pdf)

8. Завршна одредба од точката 1.7.

Лицето кое ќе се утврди дека користел/превземал или користи/превземува фотографии од форумот, блогот-страницата или било која Услуга која ја нуди Анима Мунди, веднаш ќе биде гонето според горе опишаните точки (точка 1.7.)и наведениот закон.

Истото може но не мора да се информира преку неговиот акаунт дека против него ќе биде покрената прекршочна постапка.

9. Бидете учтиви и помагајте им на новите членови да се снајдат, наместо да ги напаѓате. Секој започнува од некаде!

10. Сите мислења треба да бидат конструктивни и да одговараат на темите во коишто се публикувани.

- Забрането е пишувањето на бесмислени мислења со цел зголемување на вашиот вкупен број на мислења.
- Не пишувајте мислења како „И јас исто“, „Да“, „Не“, „Се согласувам“, „хахахаха“ и сл.
- Ако сакате да се заблагодарите, не пишувајте мислења како „Благодарарам“
- Не испраќајте смајлиња и сликички без текст.
- Не испраќајте две мислења т.е. два одговори едноподруго

11. На форумот Забранети се четот, флудот и спамот и порнографијата.

- Чет – личен разговор меѓу два корисника, размена на реплики од типот „Како си денес?“, „Ајде да одиме на кафе“ и сл. За таа цел постојат „Лични пораки“ и посебен модул Чет.

- Флуд – потопување на форумот со бесмислени мислења или мислења што се повторуваат.
- Спам – оф-топици, рекламирање и сл.
- Порнографија - линкови, и фотографии кои водат кон порнографски содржини.

12. Дозволете им на другите слободно да го искажат своето мислење и не се обидувајте да доминирате во дискусиите. Ако постојано реплицирате, се инаетите, жестоко ги убедувате останатите членови дека не се во право, ако секогаш сте онаа којашто мора да го има последниот збор, сфатете дека ваквото однесување е непријатно и непожелно.

2. Систем за опомени

1 Членовите кои не ги почитуваат правилата ќе бидат предупредени или веднаш банирани во зависност од мислењето на модераторите/администраторите на форумот, блогот-страницата и останатите Услуги кои ги нуди Анима Мунди .

2 Членовите можат да бидат опоменети најмногу до три пати. На третата опомена, ќе бидат веднаш санкционирани. Ова не значи дека треба да добиете прво предупредување, пред да бидете исклучени, модераторите/администраторите можат да ве банираат без предупредување во зависност од прекршокот.

3 Секое предупредување има времетраење, освен ако не се добие исклучување. Предупредувањето истекува по извесен временски период.

3. Однесување на членовите (манири)

1 Сите наслови мора да имаат целосен опис (дескрипција).

2 Кон членовите однесувајте се позитивно и со почит. Непотребни караници со членовите може да резултираат со опомени, евентуално со исклучување.

3 Насловите на темите мора да се описни.

4 Уништување на темите не е дозволено (пишување надвор од насловот на темата - Off-Topic).

5 Најстрого е забрането постирање на phishing линкови.

6. Употребување на необични методи во насловот и описот за да привлечат внимание не е дозволено.
7. Постирање на линкови/постови кои водат кон реклама и остварување на профит на одреден член и/или фирма-компанија е сторго забрането.

4. Создавање на тема

1. За темите важат сите горенаведени општи правила за дискусија.
2. Секоја тема треба да биде поставена во соодветната категорија.
3. Не отворајте дупли теми. Пред да отворите одредена тема, прегледајте ги соодветните категории и искористете го пребарувањето на форумот (се наоѓа најгоре десно).
4. Насловот на темата треба да е соодветен и да ја опишува содржината.
5. Не се дозволуваат наслови како: „Помош!“, „Итно е!“, „Голееем проблем“, „Help...“ и сл.

5. Модератори

Модератори се членовите одговорни за уредување на форумот. Модераторите ја вршат оваа функција на доброволна основа, т.е. не се должни да бидат нон-стоп присутни на форумот ниту пак да ви одговорот на испратена лична порака до нив.

1. Не прашувајте во темите зошто ви било избришано одредено мислење, заклучена одредена тема и сл. Најверојатно не сте ги почитувале правилата. Ако сметате дека некое ваше мислење било неправедно избришано, испратете лична порака до некој од модераторите.
2. Не се примаат барања за бришење на теми или мислења. Сме добивале вакви пораки: „Избришете ја темата ***. Дознав сè што ме интересираше и веќе не ми треба“. Или: „Избришете ми ги сите мислења.“. Ваквото однесување не само што ја уништува смислата на постоењето на еден форум, туку е и нефер кон сите оние што се потрудиле да ви помогнат. Не споделувајте премногу интимни работи ако не можете сами да си ја зачувате приватноста!

Модераторите имаат право да преземаат соодветни мерки за да санкционираат нечие однесување што пречи на дискусиите во темите

или на друг начин влијае негативно на форумот, дури и притоа да не е прекршено ниту едно од горенаведените правила.

Доколку сметате дека одреден модератор ја злоупотребува функцијата, контактирајте со некој од администраторите или глобалните модератори.

6. Останати правила

1 Барања за поставување на некоја тема како важна: Ве молиме не барајте од нас некоја тема да ја поставиме како важна; доколку некоја тема навистина вреди ќе биде поставена.

2 Правилата важат за сите членови – без линкови за препораки, линкови кои водат до порно сајтови, сајтови за детска порнографија или пак други warez сајтови.

3 Форумот и блогот-страницата го задржуваат правото да ги изменат овие правила без предходни известувања, така јавно (на нивните веб адреси) истакнатити правила целосно ги заменуваат или дополнуваат овие правила (III УСЛОВИ ЗА БЛОГ И ФОРУМ) од Општите услови и политики на Анима Мунди за употреба на електронски системи и Услуги

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

ЧЛЕН 1 - Предмет на Политиката за приватност

1. Оваа политика го покрива начинот на кој Анима Мунди ги третира личните информации и информациите за корисникот со кои може да се изврши лична идентификација како Вашето име и презиме, идентификационен број (матичен број, број на лична карта,...), податоци за телефонскиот број, адреса, e-mail адреса, како и дополнителни демографски информации кои инаку не се јавно достапни, кои ги собира и добива, вклучувајќи ги информациите во врска со Вашето користење на Анима Мунди производите и услугите во минатото.

2. Личен податок е секоја информација која се однесува на идентификувано физичко лице или физичко лице кое може да се идентификува, а лице кое може да се идентификува е лице чиј идентитет може да се утврди директно или индиректно, посебно врз основа на матичен број.

3. Оваа политика не се однесува на праксите на компаниите кои Анима Мунди не ги поседува или контролира, или на луѓе кои не се членови во Анима Мунди или со кои Анима Мунди раководи. Освен тоа, одредени компании поврзани со Анима Мунди, имаат сопствени политики за приватност кои можат да се видат со кликање на линковите.

ЧЛЕН 2 - Собирање информации

1. Анима Мунди собира лични податоци кога се регистрирате како корисник на Анима Мунди производи и услуги, кога се регистрирате online на страниците на Анима Мунди како корисник за користење на online услугите, кога ги посетувате страниците на Анима Мунди или страниците на одредени партнери на Анима Мунди, како и кога учествувате во промоции или наградни игри организирани од Анима Мунди. Анима Мунди може да ги комбинира информациите кои ги има за Вас со информациите добиени од деловните партнери или други компании.

2. Анима Мунди може да Ве регистрира како корисник на услугите и сервисите преку дефинираните места како и online преку своите страници дефинирани за регистрација.

3. Кога се регистрирате, од Вас бараме лични информации, а соодветно на потребите и услугите, може да побараме дополнителни демографски и/или лични информации. За некои финансиски производи и услуги можеме од Вас да побараме дополнителни информации кои ќе ја потврдат Вашата сопственост. Кога еднаш ќе се регистрирате на Анима Мунди и ќе се пријавите за нашите услуги, Вие за нас повеќе не сте анонимни.

4. Кога се регистрирате online, посебно кога е потребен пренос на строго доверливи информации, протокот на Вашите лични податоци преку мрежата е заштитен со https протоколот за заштита на информации кога се користат формите од Google Drive.

5. Анима Мунди може да прибира информации за Вашата посета, вклучувајќи ги страните кои ги гледате, линковите на кои кликувате и други активности поврзани со Анима Мунди сајтовите и услугите и може да прави логирање на активноста на корисникот.

6. Ве молиме да имате во предвид дека во случај да откриете лични податоци преку Анима Мунди групите или други јавни online форуми, тие информации може да ги приберат и користат други. Ве советуваме и предупредуваме да не давате лични податоци на непознати online, кои тие би можеле да ги користат за нелегални и штетни цели.

ЧЛЕН 3 - Употреба, споделување и откривање на информации

1. Анима Мунди ги колектира и користи Вашите лични податоци и вашиот e-mail account за да управува со Анима Мунди продуктите и сервисите и да ги испорачува услугите кои сте ги побарале. Тоа подразбира:

- Исполнување на барање за услуги
- Подобрување на нашите услуги
- Прикажување на персонализирани содржини и промотивни материјали (реклами) соодветно на вашите интереси

2. Анима Мунди ги користи Вашите лични податоци и вашиот e-mail account на Анима Мунди за да комуницира со Вас. Тоа значи дека Анима Мунди:

- Може да праќа одредени задолжителни известувања и писма, како што се писма за добредојде, опомена, информации за прашања за технички услуги и известувања за безбедност, електронски писма на Вашата e-mail адреса, за известување во процесот на регистрација за одреден продукт или услуга на Анима Мунди.
- Може да праќа периодични писма до корисниците, кои се сметаат за дел од Анима Мунди Услугите.
- Може повремено да спроведе истражувања за производи и услугите на Анима Мунди кои ќе придонесат за подобрување на услугите спрема Вас.
- Може повремено да Ви испрати промотивни електронски писма со цел да Ве информира за други и нови производи или услуги на располагање од Анима Мунди.

3. Анима Мунди не изнајмува, продава или споделува лични податоци за Вас со други луѓе или други компании, освен за обезбедување на производи или услуги кои Вие сте ги барале, кога има Ваша дозвола или при следните случаи:

- Обезбедуваме информации на партнери од доверба кои работат во име на или со Анима Мунди со договори за доверливост. Овие компании можат да ги користат Вашите лични податоци за да му помогнат на Анима Мунди да комуницира со Вас за понуди од Анима Мунди и наши партнери. Сепак, овие компании немаат никакво право да ги споделуваат овие информации.
- Одговараме на судски покани, судски налози или судски постапки или со цел да воспоставиме или да ги применуваме нашите законски права или во одбрана од тужби.
- Веруваме дека е неопходно информациите да се споделуваат со цел да се истражува, спречи, или превземе дејство во врска со нелегални активности, при сомнение за измама, ситуации кои претставуваат потенцијална опасност за физичката безбедност на кое било лице, нарушување на приватност и условите за користење, или како што предвидува законот.
- Пренесуваме информации за Вас доколку Анима Мунди се спои со друго здружение, друштво. Во овој случај Анима Мунди ќе Ве

извести пред да пренесе информација за Вас и пред таа да стане предмет на поинаква Политика за приватност.

ЧЛЕН 4 - Користење на Cookies

Cookie е мал фајл со текст кој е ставен на Вашиот hard disc од страна на Вашиот сервер на web страницата. Cookies содржат информации кои можат да бидат прочитани подоцна од web серверот во доменот кој Ви го издава cookie. Cookies не можат да се користат за работење со програми или пак да пренесат вируси на Вашиот компјутер.

1. Анима Мунди користи “cookies” за да Ви овозможи да се пријавите на Анима Мунди услугите и да Ви помогне да го персонализирате Вашето on-line искуство.
2. Анима Мунди може да ги постави и да има пристап до Анима Мунди cookies на Вашиот компјутер.
3. Анима Мунди обезбедува рекламен простор на своите web страници за други здруженија, друштва компаниии. Некои од овие реклами на други компании може да поставуваат cookies и да имаат пристап до нив на Вашиот компјутер. Употребата на нивните cookies од страна на други компании е предмет на нивни сопствени политики за приватност, а не на овие општи услови. Огласувачите или другите компании немаат пристап до cookies на Анима Мунди. Анима Мунди нема пристап до cookies кои може да бидат поставени на Вашиот компјутер од рекламните мрежи на други компании.

ЧЛЕН 5 – Контрола на Вашиот e-mail account и Вашите информации

1. Може да извршите промена на информациите од Вашиот account преку www.e-animamundi.mk, како и Вашите преференци за маркетинг во кое било време.
2. Го задржуваме правото да Ви испраќаме одредени известувања кои се поврзани со услугите на Анима Мунди, како што се објави за услуги, административни пораки и Анима Мунди информации и известувања кои се сметаат за дел од Вашиот Анима Мунди account, и за нив не се нуди можност да одберете да не Ви пристигнуваат.

3. За бришење на Вашиот Анима Мунди account потребно е да се обратите на следната e-mail адреса info@e-animamundi.mk или сами да го избришете доколку сервисот нуди можност за тоа.

ЧЛЕН 6 - Доверливост и безбедност

1. Го ограничуваме пристапот на Вашите лични податоци на оние членови и активисти за кои сметаме дека имаат реална потреба да дојдат во контакт со тие податоци со цел да ви овозможат услуги или производи потребни за да ја завршат својата работата
2. Се грижиме за вашите лични податоци од неовластен пристап, користење или откривање.

ЧЛЕН 7 - Контролирање на “Spam” или несакана електронска пошта

1. Анима Мунди има строга политика која забранува користење на Анима Мунди e-mail account-и за испраќање на spam. За повеќе информации прочитајте ја “Политиката на Анима Мунди за Anti-Spam”.
2. Додека Анима Мунди продолжува активно да прегледува и имплементира нови технологии, како што е зголемени елементи за филтрирање, во моментот не постои достапна технологија која целосно би го спречила испраќањето и примањето на несакана електронска пошта.

ЧЛЕН 8 - Промени на оваа Политика за приватност

1. Анима Мунди може да ја ажурира оваа политика. Ќе Ве известиме за секоја значителна промена за начинот на кој работиме со лични податоци со тоа што ќе Ви испратиме известување на Вашата Анима Мунди e-mail адреса или со тоа што ќе поставиме видливо известување на нашиот сајт www.e-animamundi.mk или www.anima-mundi.org.mk

ЧЛЕН 9 - Информации и контакти

1. Вашите коментари во врска со оваа Политиката за приватност се добредојдени од страна на Анима Мунди.
2. Доколку имате какви било прашања или предлози во врска со оваа Политика или сметате дека не сме ја применувале, Ве молиме контактирајте не.